



FOODI® FOOD PREP SYSTEM CI100 Series | Information Booklet



ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕД УПОТРЕБА • САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

	Прочитајте и прегледајте инструкции за работа и употреба.
	Укажува на присуство на опасност која може да предизвика телесна повреда, смрт или значителна штета на имот ако предупредувањето вклучено во овој симбол се игнорира.
	Само за внатрешна и домашна употреба.
Кога се користат електрични уреди, секогаш треба да се следат основните безбедносни мерки на претпазливост, вклучувајќи го и следново:	

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се намали ризикот од повреди, пожар, струен удар или оштетување на имот, основни безбедносни мерки на претпазливост

мора секогаш да се следи, вклучувајќи ги и следниве нумерирани предупредувања и последователни инструкции. Не користете уред за друга употреба освен за наменета.

- 1 Прочитајте ги сите инструкции пред употреба на апаратот и неговите додатоци.
- 2 Внимателно набљудувајте и ги следете сите предупредувања и инструкции. Оваа единица содржи електрични врски и подвижни делови кои потенцијално претставуваат ризик за корисникот.
- 3 **СЕКОГАШ** внимавајте кога се справувате со рачниот блендер. Сечилата се остри; Справете се внимателно. **САМО** го фаќајте рачниот блендер за пластичниот крај или вратило. Ако не се внимава при ракување со приставката за рачен блендер, ќе резултира со ризик од исеченици.
- 4 **СЕКОГАШ** внимавајте кога се справувате со сечилата за сечење. Сечилата се остри; Справете се внимателно. **САМО** го фаќајте сечилото за вратилото. Ако не се внимава при ракување со сечилото ќе резултира со ризик од исеченици.
- 5 Сечилата на рачниот блендер и сечилата за сечење се остри, сечилото за сечење е лабаво во контејнерот. Ракувајте внимателно.
- 6 Пред секоја употреба, прегледајте ги сечилата дали има штета. Ако сечилото е свиткано или се сомнева во оштетување, контактирајте SharkNinja за да организирате замена.
- 7 **НЕ** се обидувајте да ги изострите сечилата.
- 8 Одвојете време и внимавајте за време на распакувањето и поставувањето на апаратот. Овој апарат содржи остри, лабави сечила кои можат да предизвикаат повреда ако се ракува погрешно.
- 9 Направете инвентар на целата содржина за да сте сигурни дека ги имате сите делови потребни за правилно и безбедно работење на уредот .
- 10 Исклучете го уредот од приклучокот кога не се користи, пред монтажа или демонтирање на делови и пред чистење. За да го исклучите, фатете го приклучокот за телото и го повлечете од приклучокот. **НИКОГАШ не** го исклучувајте со фаќање и повлекување на флексибилниот кабел.
- 11 Пред употреба ги измијте сите делови кои можат да дојдат во контакт со храната. Следете ги инструкциите за миење опфатени во овој упатство.
- 12 За да се заштитите од ризикот од електричен удар, **НЕ ја** потопувајте основата за напојување, рачниот миксер или капакот за обработка на хеликоптерот или дозволувајте кабелот за напојување да контактира било каква форма на течност. Исклучете ја основата пред чистење.
- 13 Отстранете сите додатоци од приставката за рачен миксер пред миење.
- 14 **НЕ** го користете овој уред на отворено. Тој е наменет само за внатрешна употреба во домаќинството.

ГАРАНЦИОНИ УСЛОВИ

Како да ја регистрирам мојата гаранција?

Можете да ја регистрирате вашата гаранција онлајн во рок од 28 дена од купувањето. За да заштедите време, молиме подгответе ги следниве информации за вашиот уред:

- Број на моделот
- Сериски број (ако е достапен)
- Датум на купување на производот (доказ за купување или испорака)

За да се регистрирате, моля посетете www.ninjakitchen.eu.

Кои се придобивките од регистрирањето на мојата гаранција?

Регистрацијата на гаранцијата не е услов за да се побара гаранцијата. Сепак, ако ја регистрирате својата гаранција, можете да се претплатите на нашиот билтен со совети, совети и натпревари. Билтенот ќе ве држи во тек

со вести за нови Нинџа технологии и производи. Ако ја регистрирате вашата гаранција онлајн, ќе добиете итна потврда дека ги добиле вашите податоци.

Детали за нашата политика за приватност може да се најдат на www.ninjakitchen.eu.

Што е покриено со гаранцијата?

Поправка или замена на вашиот производ (по наша дискреција), вклучувајќи ги сите делови и труд за дефекти во дизајнот, материјалите и изработката (вклучувајќи ги трошоците за транспорт и испорака).

Што не е покриено со гаранцијата?

- Нормално абеење.
- Случајно оштетување, неуспех предизвикан од небрежна употреба или негрижа, злоупотреба, занемарување, несовесно или несоодветно ракување со уредот што не е во согласност со упатствата во прирачникот на нинџа® кој се доставува со уредот.
- Употреба на апаратот за други цели освен за нормална употреба во домаќинството.
- Употреба на делови кои не се монтирани или инсталирани во согласност со упатствата во прирачникот на сопственикот.
- Употреба на делови и додатоци кои не се оригинални Нинџа® компоненти.
- Несоодветна инсталација (освен кога инсталацијата е извршена од страна на Нинџа).
- Поправки или модификации извршени од трети лица освен Нинџа и нејзините продажни претставници или овластени дилери, освен ако

Можете да докажете дека поправките или модификациите извршени од страна на други лица не се поврзани со дефектот за кој ја применувате продолжената гаранција.

Што се случува кога мојата гаранција истекува?

Нинџа не произведува апарати кои работат само за ограничено време. Ние ги цениме клиентите кои сакаат нивниот апарат да биде поправен по истекувањето на гаранцискиот период. Молиме контактирајте ја нашата помошна линија за обслужување на клиенти на 0800 000 9063 и прашајте за нашата истекната гаранциона програма.

Каде можам да купам оригинални нинџа делови и додатоци?

Нинџа деловите и додатоците се дизајнирани од истите инженери кои го дизајнирале вашиот Нинџа кујнски апарат. За целосниот спектар на нинџа делови и додатоци за сите нинџа апарати, посетете www.ninjakitchen.eu.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕД УПОТРЕБА • САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се намали ризикот од повреда, пожар, струен удар или оштетување на имот, основни безбедносни мерки на претпазливост

мора секогаш да се следи, вклучувајќи ги и следниве нумерирани предупредувања и последователни инструкции. Не користете уред за друга употреба освен за наменета.

- 15 **НЕ** работете со уред со оштетен кабел или приклучок, или откако уредот не функционира или е исфрлен или оштетен на било кој начин. Овој апарат нема делови кои можат да се услужуваат од страна на корисникот. Ако е оштетен, контактирајте SharkNinja за сервисирање.
- 16 Екстензивните кабли НЕ треба да се користат со овој уред.
- 17 **НЕ** дозволувајте на децата да го користат овој уред или да го користат како играчка. Строг надзор е потребен кога било кој апарат се користи во близина на деца.
- 18 Овој уред НЕ е наменет да се користи од страна на луѓе со намалени физички, сетилни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, освен ако не им е даден надзор или инструкции во врска со употребата на апаратот од страна на лице одговорно за нивната безбедност.
- 19 Целосно го одмотајте кабелот за напојување пред употреба. **НЕ** дозволувајте уредот или кабелот да виси над рабовите на масите или работните површини. Кабелот може да се закачи и да го повлече уредот од работната површина.
- 20 **НЕ** дозволувајте било кој дел од уредот да дојде во контакт со топли површини, вклучувајќи котлони и други уреди за греење.
- 21 **СЕКОГАШ** го користете уредот на сува и рамна површина.
- 22 Држете рацете, косата и облеката надвор од контејнерот кога се товарат и работат.
- 23 **САМО** користете додатоци и додатоци кои се обезбедени со производителот или се препорачани од SharkNinja. Употребата на додатоци кои не се препорачани или продадени од SharkNinja може да предизвика пожар, електричен удар или повреда.
- 24 За време на работа и ракување со уредот, избегнувајте контакт со делови кои се движат.
- 25 **НЕ** работете со уредот со празен контејнер.
- 26 **НЕ** полнете контејнери покрај линиите MAX FILL или MAX LIQUID.
- 27 **НЕ** микробранови контејнери или додатоци обезбедени со уредот.
- 28 **НЕ** вршете операции за мелење.
- 29 Пред операцијата, уверете се дека сите прибори се отстранети од контејнерите. Неуспехот да се отстрани приборот може да предизвика кршење на контејнерите и потенцијално да резултира со телесни повреди и оштетување на имот.
- 30 **НИКОГАШ** не работете со хеликоптерот без капак. **НЕ** се обидувајте да го поразите механизмот за блокирање. Уверете се дека контејнерот и капакот се правилно поставени пред работа.
- 31 **НЕ** ги изложувајте контејнерите и додатоците на екстремни температурни промени. Тие може да доживеат штета.
- 32 **НИКОГАШ** не го оставајте уредот без надзор додека се користи.
- 33 **НЕ** мешајте топли течности. Ова може да резултира со зголемување на притисокот и изложување на пареа што може да претставува ризик корисникот да биде изгорен.
- 34 Ако најдете немешани состојки кои се лепат на страните на садот, запрете го уредот, отстранете го сечилото и користете стругалка за да ги отстраните состојките.
- 35 **НЕ** ја отстранувајте основата и капакот додека сечилото сеуште се врти. Дозволете уредот целосно да застане пред да ја отстраните основата и капакот.
- 36 Отстранете сечилата од чинијата за сечење по завршувањето на обработката. **НЕ** чувајте состојки пред или по обработката во сад со прикачени сечила. Некои видови храна може да содржат активни состојки или да испуштаат гасови кои ќе се прошират ако се остават во затворен контејнер, што резултира со прекумерен притисок што може да претставува ризик од повреда. За складирање на состојките во садот, користете само предвидениот капак.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ

- 37 **НЕ** обработувајте суви состојки без додавање течност во рачниот блендер. Тие не се наменети за суво мешање.
- 38 Држете рацете и приборот надвор од контејнерите додека обработувате за да го намалите ризикот од сериозни повреди или оштетување на уредот. Стругалот може да се користи САМО кога процесорот не работи.
- 39 Веднаш го отпуштете копчето за напојување во случај уредот да не функционира за време на употреба.
- 40 Уверете се дека капакот на секачот е безбедно прикачен за чинијата пред да го активирате прикачувањето на секачот.
- 41 Уверете се дека базата на напојување е безбедно прикачена на рачниот миксер, приставката за рачен блендер или хеликоптерот.
- 42 Секогаш се уверете дека додатоките за рачен миксер се безбедно поставени во прилогот за рачен миксер пред обработката.
- 43 **НЕ** користете контејнери ако се напукани или скршени.
- 44 Максималната моќност може да се постигне со сецкање на 280 г путер + 60 г масло од соја + 50 г вода во чинијата за секач. Други конфигурации може да црпат помалку енергија. Времето на работа **НЕ треба** да надминува 15 секунди.
- 45 За да се избегне контакт со пареа и топли површини, **НЕ** посегнете преку врвот на садот во кој се обработувате.
- 46 Ако уредот се прегрее, термичкиот прекинувач ќе се активира и привремено ќе го оневозможи моторот. За да го ресетува, исклучете го уредот и го оставете да се олади околу 15 минути пред да го употребите повторно.
- 47 Внимавајте кога мешате топли состојки за да избегнете прскање. Почекајте состојките малку да се оладат пред да се мешаат.



ДЕЛОВИ

ЗАБЕЛЕШКА: Додатоците и додатоците се разликуваат според моделот.
ЗАБЕЛЕШКА: Бојата варира во зависност од моделот.



- A. Моќна база
(прикачениот кабел за напојување не е прикажан)
- B. Рачен миксер
- C. Додаток за рачен блендер
- D. Мешалки x2
- E. Мешалки за тесто x2
- F. Капак за обработка на сечило*
- G. Сечилото за сечкање*



- H. 700ml сад за сечило*
- I. Капак за сечилото*



*Не е вклучено во сите модели



Постојат различни додатоци кои се компатибилни со оваа серија блендери.

За да купите повеќе додатоци и да најдете добри рецепти, посетете ninjakitchen.eu.

ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

ВАЖНО: Прегледајте ги сите предупредувања пред да продолжите

ЗАБЕЛЕШКА: Додатоците и додатоците се разликуваат според моделот.

- A** Отстранете ги сите материјали за пакување од уредот. Внимавајте кога го отпакувате приставката за рачен блендер и сечилото за сечење.
- B** Измијте прилог за рачен блендер, удари, куки за тесто, чинија за секач, капак за складирање и сечило во топла вода со сапун. Користете прибор за миене садови со рачка за да избегнете директен контакт со сечилата на приставката за рачен блендер и сечилото за сечење. Внимавајте при ракување со сечилата, бидејќи сечилата се остри. Темелно исплакнете и исушете на воздух сите делови.
- B** Избришете ја основата за напојување, приставката за рачен миксер и капакот за обработка на хеликоптер со чиста, влажна крпа.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

IMPORTANT: Review all warnings before proceeding

КОРИСТЕЊЕ НА КОНТРОЛНИОТ ПАНЕЛ НА РАЧНИОТ МИКСЕР

- A EJECT**
Притиснете за да ги отстраните темелите или другите додатоци.
- B SPEED RANGE INDICATOR**
Светлите светлат за да ја покажат брзината од 1 до 5.
- B POWER**
Притиснете за да го вклучите или исклучите уредот.
- Г TURBO**
Притиснете и **задржете** за брзо скок на брзина 5.
- Д SPEED SELECTOR**
Зголемување или намалување на брзината со притискање на копчињата со стрелки нагоре



КОРИСТЕЊЕ НА КОНТРОЛНИОТ ПАНЕЛ НА РАЧНИОТ БЛЕНДЕР

- A POWER**
Притиснете и **држете континуирано** за да се мешаат. Уредот нема да се измеша освен ако копчето за напојување не е притиснато.
- B TURBO**
Додека постојано држите за **мешање**, притиснете и задржете **копчето TURBO** за да се зголеми до голема брзина. По дифолт, уредот ќе започне со мала брзина.



КОРИСТЕЊЕ НА КОНТРОЛНИОТ ПАНЕЛ НА ХЕЛИКОПТЕРОТ

- A POWER**
Притиснете и **држење континуирано** за процес. Користете кратки преси за кратки импулси и долги притискања за долги импулси.
- B Копчето TURBO е невозможено** кога се користи прикачето за хеликоптер.



РАЧЕН МИКСЕР

(додатоците се разликуваат од модел)

ВАЖНО:

- Прегледајте ги сите предупредувања пред да продолжите
- Додатокот за рачна мешалка НЕ може да се мие во машина за садови.


1 Инсталирајте рачен миксер на базата за напојување со усогласување на стрелката на базата на моќ со стрелката на прилогот за миксер. Потоа, притиснете ја основата на прикачувањето за да се заклучи на место.



2 Прикачете ги двата възбивача или камшикот со помош на додатните слотови на главата на миксерот. Вметнете удар со јаката во отворот со дијаграмот кој покажува јака. Камшикот може да се вметне во било кој слот. Ќе слушнете мало кликување кога сте заклучени на место.

3 Приклучете го уредот и го вклучете. Уредот ќе почне со мешање на брзина 1. Користете селектор на брзината за зголемување или намалување на брзината.


Брзини 1 и 2	Користете брзини 1-2 кога комбинирате суви состојки, како што е брашното, во течни состојки.
Брзини 3 и 4	Користете брзини од 3-4 кога правите тесто за колачиња, тесто, брз леб, глазура и повеќето други рецепти.
Брзина 5	Користете брзина 5 за шлаг, мус или белка од јајце.
ЗАБЕЛЕШКА: Почнете со брзина 1, а потоа полека зголемувајте за да спречите прскање на состојките.	



4 Притиснете за да го исклучите уредот. За да ги извадите мешалките или другите додатоци, притиснете копче за исфрлање. Уверете се дека торите или другите додатоци целосно ќе запрат пред да го притиснете копчето за исфрлање.

Д За да ја извадите основата за напојување од рачниот миксер, прво го исклучете уредот. Притиснете и задржите копчињата за ослободување од двете страни на базата за напојување за да го извадите приставката за миксер.

Е Погледнете во делот за грижа и одржување за инструкции за чистење и складирање.





РАЧЕН БЛЕНДЕР ПРИКАЧЕН МОНТАЖА

(додатоците се разликуваат од модел)

IMPORTANT: Review all warnings before proceeding

- 1 Инсталирајте приставка за рачен блендер на базата на напојување со усогласување на стрелката на базата на моќ со стрелката на прилогот за рачен блендер. Потоа, притиснете ја основата на прикачувањето за да се заклучи на место. Приклучете го уредот.





- 2 Пред мешањето, уверете се дека користите доволно голем сад за целосно да ја потопите главата на блендерот во состојки. Откако ќе се потопи, треба да има доволно простор во садот за да се избегне преплавување и прскање. Тенцире за готвење*, голем мерен сад или стомна за мешање (не е достапна за сите модели) се препорачува.

* **ЗАБЕЛЕШКА:** Не мешајте во садови за готвење со незалеплив удар.

ЗАБЕЛЕШКА : Кога се меша во тенцире за готвење на плоча, отстранете го тенджерата од грејниот елемент или се уверете дека елементот за загревање е исклучен пред мешање.


- 3 Потопете дупките на главата на блендерот во состојките. Притиснете и **задржете** копче за напојување додека користите движење нагоре-надолу за мешање, осигуравајќи се дека ќе престане да се меша секогаш кога главата на блендерот повеќе не е потопена. Додека постојано држите за мешање, притиснете и **задржете копчето TURBO** за да се зголеми до голема брзина.

НИСКО	Користете за мешање на течности, како мајонеа или сос, или супи и сосови со меки состојки, како сос од домати.
ТУРБО	Користете за поцврсти состојки, како што е тиква, или за мазни пирета, како што е хумус.



- Г За да ја извадите основата за напојување од додатокот за рачен блендер, прво го исклучете уредот. Притиснете и задржете копчињата за ослободување од двете страни на базата за напојување за да го извадите додатокот за рачен блендер.

- Д Погледнете во делот за грижа и одржување за инструкции за чистење и складирање.



СО КОРИСТЕЊЕ НА ХЕЛИКОПТЕР ОД 700 МЛ

(не е вклучено во сите модели)



IMPORTANT:

- Review all warnings before proceeding.
- The processing lid is **NOT** dishwasher safe.

NOTE:

- **DO NOT** add ingredients before completing installation of the blade assembly.
- **DO NOT** operate the chopper continuously for more than 15 seconds at a time.
- **DO NOT** fill past the MAX FILL line.


- A** Ставете чаша за секач на чиста, сува, рамна површина, како што е работен плот или маса.
- Б** Внимателно, фатете го сечилото за врвот на вратилото и го ставете на погонската опрема во чинијата на хеликоптерот.
- В** Додадете состојки во чинијата за хеликоптер, а потоа го поставете капакот за обработка така што седи на место. Уверете се дека капакот е целосно поставен пред употреба; нема да има клик.



- Г** Прикачете мокна база со усогласување на стрелката на базата на напојување со стрелката на капакот за обработка, а потоа ја притиснете базата на напојување на капакот за да ја заклучите на место. Приклучете го уредот.

- Д** Притиснете и **задржете** копче за да го обработите. Користете кратки преси за кратки импулси и долги притискања за долги импулси. **Копчето TURBO е оневозможено** кога се користи прикачат за хеликоптер.

- Е** Кога ќе завршите, исклучете го уредот. Отстранете ја основата за напојување од прилогот за хеликоптер со притискање и држење на копчињата за ослободување од двете страни на базата за напојување и кревање.
- Ж** Отстранете капакот со подигање. Секогаш го отстранувајте сечилото пред да ги испразните состојките од садот со внимателно фаќање за врвот на вратилото и подигање од садот.
- З** **НЕ** чувајте мешана содржина со прикачен капак на сечилото и обработката. Користете само капак за складирање.
- И** Погледнете во делот за грижа и одржување за инструкции за чистење и складирање.



ГРИЖА И ОДРЖУВАЊЕ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: При миене се ракувајте со сечилото внимателно, бидејќи сечилата се остри. Допирот со рабовите на сечилото може да резултира со исеченици.

ЧИСТЕЊЕ

• Миене раце

Измијте прилог за рачен блендер, удари, куки за тесто, чинија за секач, капак за складирање и сечило во топла вода со сапун. Користете прибор за миене садови со рачка за да избегнете директен контакт со сечилата на приставката за рачен блендер и сечилата за сечење. Внимавајте при ракување со сечилата, бидејќи сечилата се остри. Темелно исплакнете и исушете на воздух сите делови.

• Машина за миене судови

Сите додатоци, со исклучок на мокната база, приставката за рачен миксер и капакот за обработка на хеликоптерот, се безбедни за миене судови.

• Моторна база, рачен миксер, капак за обработка на хеликоптер

Исклучете ја основата пред чистење. Избришете ја основата за напојување, приставката за рачен миксер и капакот за обработка на хеликоптер со чиста, влажна крпа. Не ги потопувајте овие делови во вода.

• СКЛАДИРАЊЕ

За складирање на кабелот, завиткајте го кабелот со пластична копча.

РЕСЕТИРАЊЕ НА МОТОРОТ

Оваа единица има безбедносни систем кој спречува оштетување на моторот и погонскиот систем ако ненамерно го преоптоварите. Ако уредот е преоптоварен, моторот привремено ќе биде оневозможен. Ако ова се случи, следете ја постапката за ресетирање подолу.

A Исклучете го уредот од електричниот приклучок.

B Оставете уредот да се олади околу 15 минути.

B Отстранете го капакот на контејнерот и сечилото. Испразните контејнерот и се уверете дека состојките не го заглавуваат сечилото.

ВАЖНО: Осигурете дека максималните капацитети не се надминати. Ова е најтипичната причина за преоптоварување на апаратот.

НАРАЧКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ДОДАТОЦИ

За да нарачате дополнителни делови и додатоци, посетете ninjakitchen.eu.



Мешање на стомна:

Голема стомна совршено дизајнирана за рачен блендер за да ги измеша вашите омилените рецепти.

ВОДИЧ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се намали ризикот од шок и ненамерно работење, исклучете го напојувањето и исклучете уредот пред решавање на проблеми.

Единицата не се вклучува.

- Уверете се дека уредот е приклучен во работен приклучок.
- Уверете се дека целосно сте заклучени на базата на напојување. Усогласете ја стрелката на базата на моќ со стрелката на саканиот додаток. Потоа ја притиснете основата на прикачувањето за да се заклучи на место.
- Проверете дали дното на базата е чисто и дека нема конекција за блокирање на храна при инсталирање на додатоци.
- Кога го користите хеликоптерот, уверете се дека сечилото е правилно поставено и капакот за обработка седи во жлебовите на чинијата на хеликоптерот.

Не може да се инсталираат додатоци за рачен миксер или додатоци за рачен миксер се клати кога се инсталирани.

- За да инсталирате додатоци за рачен миксер, поклопете го ударот кој има јака (дискот на вратилото) со дупката на рачниот миксер со дијаграм на јака. Ставете камшик во било која дупка. Не инсталирајте камшик со други додатоци.

Рачниот миксер ги прска состојките.

- Користете брзина 1 кога комбинирате суви и течни состојки.
- Почнете со брзина 1 и полака зголемувајте за да спречите прскање на состојките.

Рачниот блендер ќе работи само моментално.

- Притиснете и **задржете** копче  за да го измешате. Држењето на копчето за напојување континуирано за да се измеша се гарантира дека сечилото работи само кога сте под контрола.

Рачниот блендер ги прска состојките.

- Ние препорачуваме користење на тенџере за готвење*, голем стаклен мерен сад или вклучена стомна за мешање (не е вклучена во сите модели) за мешање на состојките. ***ЗАБЕЛЕШКА: НЕ** мешајте во садови со незалепувачки садови.
- Садот треба да биде доволно голем за главата на блендерот да биде целосно потопена во состојките, заедно со доволно простор во садот за да се избегне преплавување и прскање.
- Потопете дупки на главата на блендерот во состојките. Поместете рачниот блендер со движење нагоре-надолу низ состојките за да се измешаат, осигурувајќи се да престанете да мешате секогаш кога главата на блендерот не е потопена.

Храната е заглавена во сечилото.

- Исклучете го уредот и ја исклучете базата за напојување. Користете шпатула или друг кујнски прибор за да ја извадите храната. Ракувајте со рачниот блендер внимателно и не се обидувајте да ја извадите храната со раката.

Хеликоптерот се движи на работниот плот додека се обработува.

- Уверете се дека работната површина и основата на чинијата се чисти и суви.
- Фатете ја основата со една рака со контролниот панел свртен настрана од вас, додека ја држите чашата за хеликоптер со другата рака.

Храната е нерамномерно сечкана.

- Уверете се дека максималниот капацитет на чинијата за хеликоптер не е надминат.
- Парчињата состојки може да бидат премногу големи. Исечете храната на парчиња од 2,5 см и обработете помали количини по серија.

Храната е премногу ситна или премногу водена.

- Храната е премногу обработена. Користете кратки импулси или процесирајте за пократко време. Нека сечилото целосно запре помеѓу импулсите.

Не може да се прилагоди брзината кога хеликоптерот е прикачен; Долното копче на контролната табла не работи.

- Кога хеликоптерот е инсталиран, TURBO е оневозможен. Едноставно притиснете и задржете копчето за напојување за да работите со оптимална брзина.

Не може да се отстранат додатоци.

- Не забравяјте да ги притиснете копчињата за ослободување од страната на базата за напојување за да ги отстраните додатоците. Не повлекувајте додатоци од базата на напојување без користење на копчињата за ослободување.
- За да ги отстраните додатоците за рачен миксер, притиснете копче за исфрлање на врвот на контролната табла на рачниот миксер.

Единицата престана да се меша или меша.

- Не го пуштајте уредот повеќе од 10 минути континуирано. Исклучете го уредот од електричниот приклучок и го оставете да се олади 5 минути.

Контролниот панел на рачниот миксер трепка.

- Уредот може да се прегрее или нешто заглавено во додатоците. Исклучете го уредот од електричната приклучка и го оставете да се олади 15 минути. Отстранете ги мешалките или другите додатоци и се уверете дека состојките не ги заглавуваат додатоците. Ако излезот е премногу густ и состојките не се обработуваат правилно, додајте повеќе течност.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ

ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА

Кога купувате производ во Европа како потрошувач, добивате корист од законските права поврзани со квалитетот на производот ("вашите законски права"). Можете да ги спроведете овие законски права против вашиот трговец. Сепак, во Нинџа ние сме толку сигурни во квалитетот на нашите производи ("Производи") што ви даваме гаранција од производителот од две години. Оваа гаранција се однесува само на производот ако е купен во нова и неискористена состојба. Овие услови се однесуваат само на нашите гаранции - вашите законски права како купувач не се променети. Имајте на ум дека 2-годишната гаранција е достапна во сите земји на ЕУ.

Условите подолу ги опишуваат предусловите и обемот на нашите гаранции кои се издадени од SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Франкфурт на Мајна (Германија) ("наш", "нашите" или "ние"). Тие не влијаат на вашите законски права или обврски на трговецот на мало и вашиот договор со нив. Истото важи и ако сте го купиле производот директно од Нинџа.

Нинџа® гаранции

Кујнскиот апарат за домаќинство претставува значителна инвестиција. Вашата нова машина треба да работи правилно колку што е можно подолго. Гаранцијата со која доаѓа е важно размислување - и се одразува на тоа колку доверба има производителот во својот производ и квалитетот на производството.

Можете да најдете онлајн поддршка на www.ninjakitchen.eu.

Како да ја регистрирам мојата гаранција?

Можете да ја регистрирате вашата гаранција онлајн во рок од 28 дена од купувањето. За да заштедите време, ќе ви требаат следните информации за вашата машина:

- Модел бр.
- Сериски број (само ако е достапен)
- Датум на купување на производот (прием или белешка за

испораката) За да се регистрирате онлајн, молиме посетете

www.ninjakitchen.eu **ВАЖНО**

- Гаранцијата го покрива вашиот производ за 2 години почнувајќи од денот на купувањето.
- Молиме чувајте ја потврдата во секое време. Ако треба да ја искористите вашата гаранција, ќе ни треба потврда за да потврдиме дека информациите кои ни се доставени се точни. Немоожност да се произведе валидна потврда ќе ја поништи вашата гаранција.

Кои се придобивките од регистрирањето на мојата гаранција?

Кога ќе ја регистрирате својата гаранција, можете да изберете да го добивате нашиот билтен кој содржи совети, совети и натпревари. Слушнете ги последните вести за новата Нинџа технологија и лансирањата. Ако ја регистрирате вашата гаранција онлајн, ќе добиете инстант потврда дека ги добиле вашите податоци.

За детали за нашата политика за приватност, моля посетете www.ninjakitchen.eu

Колку долго се гарантирани нашите производи?

Нашата доверба во нашиот дизајн и контрола на квалитетот значи дека вашиот производ е гарантиран за две години.



DANSK

Illustrationer kan variere fra det faktiske produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne manual kan blive ændret uden varsel.

NINJA er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.

TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

NINJA ist ein in der Europäischen Union eingetragenes Marken von SharkNinja Operating LLC.

GEDRUCKT IN CHINA

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice. NINJA is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.

TENDERCRISP and COOK & CRISP are trademarks of SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

NINJA е регистриран заштитен знак на SharkNinja Operating LLC. TENDERCRISP и COOK & CRISP се търговски марки на SharkNinja Operating LLC.

ПЕЧАТЕНО ВО КИНА

ESPAÑOL

Las ilustraciones podrán diferir del producto real. Nos esforzamos continuamente para mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin aviso previo.

NINJA es una marca comercial registrada en la Unión

Europea de SharkNinja Operating LLC.

IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne.

IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Le illustrazioni potrebbero differire dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente al fine di migliorare i nostri prodotti; Pertanto, le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

NINJA è un marchio registrato di SharkNinja Operating LLC nell'Unione europea.

STAMPATO VO CHINA

NEEDERLANDS

Afbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

ГЕДРУК ВО КИНА

NORSK

Bilder kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber kontinuerlig å forbedre produktene våre; Derfor kan spesifikasjonene heri bli endret uten videre varsel.

NINJA er et registrert varemerke i Den europeiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC.

ТРИКЕТ И КИНА

PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real.

Melhoramos continuamente os nossos produtos, Assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NINJA é uma marca da SharkNinja Operating LLC registada na União Europeia.

IMPRESSO NA CHINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaiselta kuin varsinainen tuote.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme.

Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin

Tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

NINJA on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.

ПАЙНЕТУ КИИНАСА

SVENSKA

Det som visas på bilderna kan skilja sig från den faktiska produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

NINJA är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen för SharkNinja Operating LLC.

TRYCKT I KINA

KUSHTET E GARANCISË

Si ta regjistroj garancinë time?

Ju mund të regjistroni garancinë tuaj online brenda 28 ditëve nga blerja. Për të kursyer kohë, ju lutemi të keni informacionin e mëposhtëm gati për pajisjen tuaj:

- Numri i modelit
- Numri serial (nëse është i disponueshëm)
- Data e blerjes së produktit (prova e blerjes ose dorëzimit)

Për t'u regjistruar, ju lutem vizitoni www.ninjakitchen.eu.

Cilat janë përfitimet e regjistrimit të garancisë sime?

Regjistrimi i garancisë nuk është një kërkesë për të kërkuar garancinë. Megjithatë, nëse regjistroni garancinë tuaj, ju mund të abonoheni në buletin tonë me këshilla, këshilla dhe konkurse. Buletini do t'ju mbajë të përditësuar

me lajme për teknologjitë dhe produktet e reja Ninja. Nëse e regjistroni garancinë tuaj online, do të merrni një konfirmim të menjëhershëm se keni marrë detajet tuaja.

Detajet e politikës sonë të privatësisë mund të gjenden në www.ninjakitchen.eu.

Çfarë mbulohet nga garancia?

Riparimi ose zëvendësimi i produktit tuaj (sipas dëshirës sonë), duke përfshirë të gjitha pjesët dhe punën për defektet në dizajn, materiale dhe punë (duke përfshirë kostot e transportit dhe transportit).

Çfarë nuk mbulohet nga garancia?

- Veshje normale.
- Dëmtime aksidentale, dështim i shkaktuar nga përdorimi neglizhent ose neglizhenca, keqpërdorimi, neglizhenca, trajtimi jo i ndërgjegjshëm ose i papërshtatshëm i pajisjes që nuk përputhet me udhëzimet në manualin [ninja®](#) që erdhi me pajisjen.
- Përdorimi i pajisjes për qëllime të tjera përveç përdorimit normal të shtëpisë.
- Përdorimi i pjesëve që nuk janë të pajisura ose të instaluar në përputhje me udhëzimet në manualin e pronarit.
- Përdorimi i pjesëve dhe aksesoreve që nuk janë përbërës të vërtetë [Ninja®](#).
- Instalim i papërshtatshëm (përveç kur instalimi u krye nga një [Ninja](#)).
- Riparimet ose modifikimet e kryera nga palë të treta përveç [Ninja](#) dhe përfaqësuesve të saj të shitjes ose tregtarëve të autorizuar, përveç nëse

Ju mund të vërtetoni se riparimet apo modifikimet e bëra nga të tjerët nuk janë të lidhura me defektin për të cilin zbatoni garancinë e zgjatur.

Çfarë ndodh kur garancia ime skadon?

[Ninja](#) nuk prodhon pajisje që punojnë vetëm për një kohë të kufizuar. Ne vlerësojmë klientët që duan që pajisja e tyre të riparohet pas skadimit të periudhës së garancisë. Ju lutemi kontaktoni linjën tonë të ndihmës për shërbimin ndaj klientit në 0800 000 9063 dhe pyetni për programin tonë të garancisë së skaduar.

Ku mund të blej pjesë dhe aksesore të vërtetë [ninja](#)?

Pjesët dhe aksesoret [ninja](#) janë projektuar nga të njëjtët inxhinierë që projektuan pajisjen tuaj të kuzhinës [Ninja](#). Për gamën e plotë të pjesëve [ninja](#) dhe aksesoreve për të gjitha pajisjet [ninja](#), vizitoni www.ninjakitchen.eu.



SISTEMI I PËRGATITJES SË USHQIMIT FOOD

CI100 Series | Broshura informative



UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES PARA PËRDORIMIT • VETËM PËR PËRDORIM SHTËPIAK

	Lexoni dhe rishikoni udhëzimet për funksionimin dhe përdorimin.
	Tregon praninë e një rreziku që mund të shkaktojë lëndime trupore, vdekje ose dëme të konsiderueshme në pronë nëse paralajmërimi i përfshirë në këtë simbol shpërfilllet.
	Vetëm për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
Gjatë përdorimit të pajisjeve elektrike, duhen ndjekur gjithmonë masat bazë të sigurisë, duke përfshirë këto:	

PARALAJMËRIM

Për të zvogëluar rrezikun e dëmtimit, zjarrit, goditjes elektrike ose dëmtimit të pronës, masat bazë të sigurisë Ajo duhet ndjekur gjithmonë, duke përfshirë paralajmërimet e mëposhtme të numëruara dhe udhëzimet e mëvonshme. Mos e përdorni pajisjen për ndonjë përdorim tjetër përveç përdorimit të saj të synuar.

- Lexoni të gjitha udhëzimet para se të përdorni pajisjen dhe aksesoret e saj.
- Vëzhgoni me kujdes dhe ndiqni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet. Kjo njësi përmban lidhje elektrike pjesë lëvizëse që potencialisht përbëjnë një rrezik për përdoruesin.
- Gjithmonë** të jetë i kujdesshëm kur merret me blender dore. Blade janë të mprehta; Trajtojeni me kujdes. **VETËM** kapni përzierjen e duarve nga fundi plastik ose boshti. Nëse nuk jeni të kujdesshëm kur merreni me lidhjen e përzierjes së duarve, do të rezultoni në rrezikun e prerjeve.
- Gjithmonë** të jetë i kujdesshëm kur trajtimin e prerjes blades. Blades janë të mprehta; trajtuar me kujdes. **Vetëm** kapni tehu pranë boshtit. Të mos jesh i kujdesshëm kur merret me tehu do të rezultojë në rrezikun e prerjeve.
- Tehet e përzierjes së duarve dhe tehet e prerjes janë të mprehta, tehu prerës është i lirshëm në enë. Trajtoje me kujdes.
- Para çdo përdorimi, inspektoni shpatat për dëmtime. Nëse tehu është i përkulur ose dyshohet dëmtimi, kontaktoni SharkNinja për të rregulluar një zëvendësim.
- MOS** u përpiq t'i mprehësh tehet.
- Merrni kohë dhe tregoni kujdes gjatë zhblokimit dhe vendosjes së pajisjes. Kjo pajisje përmban tehe të mprehta dhe të lirshme që mund të shkaktojnë dëmtime nëse trajtohen gabimisht.
- Bëni një inventar të të gjitha përmbajtjeve për t'u siguruar që të keni të gjitha pjesët që ju nevojiten për të operuar siç duhet dhe në mënyrë të sigurt pajisjen tuaj.
- Zhblokoni njësinë kur nuk është në përdorim, para se të montoni ose çmontoni pjesët dhe para se të pastroni. Për ta zhblokuar, kapni prizën e trupit dhe hiqni nga priza. **KURRË mos** e fikni duke kapur dhe tërhequr kablion fleksibel.
- Lani çdo pjesë që mund të vijë në kontakt me ushqimin para përdorimit. Ndiqni udhëzimet e larjes të përfshira në këtë udhëzues.
- Për t'u mbrojtur nga rreziku i goditjes elektrike, **mos** e zhytni bazën e energjisë, mikserin e duarve ose kapakun e përpunimit në helikopter, ose mos lejon kordonin e energjisë të kontaktojë me ndonjë formë të lëngshme. Zhbloko bazën para se të pastrosh.
- Hiqi të gjitha lidhjet nga përzierja e duarve para se të lahesh.
- MOS** e përdorni këtë pajisje jashtë. Ajo është e destinuar vetëm për përdorim shtëpiak të brendshëm.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES PARA PËRDORIMIT • VETËM PËR PËRDORIM SHTËPIAK

PARALAJMËRIM

Për të zvogëluar rrezikun e dëmtimit, zjarrit, goditjes elektrike ose dëmtimit të pronës, masat bazë të sigurisë Ajo duhet ndjekur gjithmonë, duke përfshirë paralajmërimet e mëposhtme të numëruara dhe udhëzimet e mëvonshme. Mos e përdorni pajisjen për ndonjë përdorim tjetër përveç përdorimit të saj të synuar.

- 15 **MOS** e përdorni pajisjen me një kablo ose soket të dëmtuar, ose pasi pajisja nuk funksionon mirë ose është hedhur ose dëmtuar në ndonjë mënyrë. Kjo pajisje nuk ka pjesë të përdorshme për përdoruesit. Nëse dëmtohet, kontaktoni SharkNinja për shërbim.
- 16 Kabllot e zgjatjes nuk duhet të përdoren me këtë pajisje.
- 17 **MOS** lejoni që fëmijët ta përdorin këtë pajisje ose ta përdorin si lodër. Kërket mbikëqyrje e ngushtë kur çdo pajisje përdoret pranë fëmijëve.
- 18 Kjo pajisje nuk ka për qëllim të përdoret nga njerëz me aftësi fizike, shqisore ose mendore të reduktuara, ose mungesë të përvojës dhe njohurive, përveç nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje apo udhëzim në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
- 19 Zhblokonti kordonin e energjisë plotësisht para përdorimit. **MOS** lejoni që pajisja ose kabloja të varet mbi skajet e tavolinave ose sipërfaqeve të punës. Kabloja mund të kapet dhe ta largojë pajisjen nga sipërfaqja e punës.
- 20 **MOS** lejoni që asnjë pjesë e pajisjes të hyjë në kontakt me sipërfaqet e nxehta, duke përfshirë sobat dhe pajisjet e tjera të ngrohjes.
- 21 **GJITHMONË** përdoreni pajisjen në një sipërfaqe të thatë dhe të sheshtë.
- 22 Mbajini duart, flokët dhe rrobat jashtë kontejnerit kur ngarkoni dhe punoni.
- 23 **VETËM** përdorni aksesorë dhe aksesorë që janë të pajisur me produktin ose janë të rekomanduara nga SharkNinja. Përdorimi i aksesorëve që nuk janë të rekomanduara ose të shitura nga SharkNinja mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose dëmtime.
- 27 Gjatë funksionimit dhe trajtimit të pajisjes, shmangni kontaktin me pjesët lëvizëse.
- 28 **MOS** e përdorni pajisjen me një enë bosh.
- 29 **MOS** mbushni kontejnerët përgjatë linjave MAX FILL ose MAX LIQUID.
- 30 **MOS i bëni** kontejnerët me mikrovalë ose aksesorët e pajisur me pajisjen.
- 31 **MOS** kryeni operacione të bluarjes.
- 32 Para operacionit, sigurohuni që të gjitha pajisjet të hiqen nga kontejnerët. Moslargimi i ustensileve mund të bëjë që kontejnerët të thyhen dhe potencialisht të rezultojnë në lëndime trupore dhe dëmtime të pronës.
- 33 **KURRË mos** e përdor helikopterin pa kapuç. **Mos** u përpuniqni të mposhtni mekanizmin e bllokimit. Sigurohuni që kontejneri dhe kapaku të jenë të pozicionuar siç duhet para operacionit.
- 34 **MOS** i ekspozoni kontejnerët dhe pajisjet ndaj ndryshimeve ekstreme të temperaturës.
- 35 **KURRË mos** e lini pajisjen pa mbikëqyrje kur jeni në përdorim.
- 36 Kjo mund të rezultojë në një rritje të presionit dhe ekspozimit ndaj avujve që mund të përbëjnë një rrezik djegieje.
- 37 Nëse gjeni përbërës të papërzier që ngjiten në anët e pjatës, ndaloni pajisjen, hiqni tehun dhe përdorni një grirës për të hequr përbërësit.
- 38 **MOS** e hiqni bazën dhe mbuloni ndërsa tehu është ende duke u kthyer. Lejoni që njësia të vijë në një ndalesë të plotë para se të heqë bazën dhe mbulesën.
- 39 Hiqini tehet nga tasi i prerjes pasi përpunimi të jetë i plotë. **DISA** ushqime mund të përmbajnë përbërës aktivë ose të lëshojnë gaze që do të zgjerohen nëse lihen në një enë të vlosur, duke rezultuar në presion të tepërt që mund të përbëjë një rrezik dëmtimi.

RUAJI KËTO UDHËZIME

- 40 **MOS** i përpunoni përbërësit e thatë pa shtuar lëng në përzjerjen e duarve.
Ato nuk janë të destinuara për përzjerje të thatë.
- 41 Mbajini duart dhe pajisjet larg kontejnerëve gjatë trajtimit për të zvogëluar rrezikun e dëmtimit të rëndë ose dëmtimit të pajisjes. Scraper mund të përdoret vetëm kur procesori nuk punon.
- 42 Lëshoni menjëherë butonin e energjisë në rast se pajisja nuk funksionon gjatë përdorimit.
- 43 Sigurohuni që kapaku prerës të jetë i lidhur në mënyrë të sigurt në tas para se të aktivizoni kycjen e prerësit.
- 44 Sigurohuni që baza e fuqisë të jetë e lidhur në mënyrë të sigurt me mikserin e duarve, kycjen e blenderit të duarve ose helikopterin.
- 45 Gjithmonë sigurohuni që të kyçet e mikserit të dorës të vendosen në mënyrë të sigurt në kyçin e mikserit të dorës përpara përpunimit.
- 46 **MOS** përdorni kontejnerë nëse janë të çara ose të thyera.
- 47 Fuqia maksimale mund të arrihet duke prerë 280 g gjalpë + 60 g vaj soje + 50 g ujë në tasin prerës. Konfigurime të tjera mund të tërheqin më pak energji. Koha e operimit nuk **duhet** të kalojë 15 sekonda.
- 48 Përtëshmangur kontaktin me avullin dhe sipërfaqet e nxehta, **mos** arrini mbi majën e tenxheres ku po punoni.
- 49 Nëse pajisja mbinxehet, ndërrimi termik do të aktivizohet dhe do të çaktivizojë përkohësisht motorin. Për të rivendosur, fiken pajisjen dhe lëreni të ftohet për rreth 15 minuta para se ta përdorni përsëri.
- 50 Kini kujdes kur përzieni përbërësit e nxehtë për të shmangur spërkatjen. Prisni që përbërësit të ftohen pak para se të përzihen.

PJESËT


SHËNIM: Add-ons dhe add-ons ndryshojnë sipas modelit.
SHËNIM: Ngjyra ndryshon në varësi të modelit.

- A. Baza e fuqisë
(kordoni i fuqisë së ngjitur nuk tregohet)
- B. Mikser dore
- C. App për përzierjen e duarve
- D. Mixers x2
- E. Mikser brumi x2
- F. Mbulesa e përpunimit të tehut*
- G. Blade prerës*



- H. 700ml Blade Container*
- I. Mbulesa e shpatës*

C



D



E



*Nuk përfshihet në të gjitha modelet


F



G



H



I



Ka aksesore të ndryshëm që janë kompatibël me këtë seri blenderësh.

Për të blerë më shumë shtesa dhe për të gjetur receta të mrekullueshme, vizitoni ninjakitchen.eu.

PARA PËRDORIMIT TË PARË

E RËNDËSISHME: Rishiko të gjitha paralajmërimet para se të procedosh

SHËNIM: Add-ons dhe add-ons ndryshojnë sipas modelit.

- A Hiqni të gjitha materialet e paketimit nga pajisja. Kini kujdes kur zhbballoni lidhjen e përzjerjes së duarve dhe tehun e prerjes.
- B Lani lidhësen e blenderit të duarve, grushtet, grepat e brumit, tasin prerës, kapakun e magazinimit dhe tehun në ujë të ngrohtë sapun. Përdorni ustensilet e larges së pjatlarësve me dorezë për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me tehet e lidhësës së blenderit të dorës dhe tehun e prerjes. Kini kujdes kur përdorni tehet, pasi tehet janë të mprehta. Rinconi mirë dhe ajri thahet të gjitha pjesët.
- C Fshini bazën e energjisë, lidhjen e përzjerjes së duarve dhe mbulesën e dorezës së helikopterit me një leckë të pastër dhe të lagësht.

PANELI I KONTROLLIT

E RËNDËSISHME: Rishiko të gjitha paralajmërimet para se të procedosh

DUKE PËRDORUR PANELIN E KONTROLLIT TË MIKSERIT TË DORËS

- A **EJECT**
Shtypni për të hequr themelet ose lidhjet e tjera.
- B **TREGUESI I GAMËS SË SHPEJTËSISË**
Dritat ndriçohen për të treguar shpejtësinë nga 1 në 5.
- C **FUQIA**
Shtypni për të ndezur ose fikur pajisjen.
- D **TURBO**
Shtypni dhe **mbani** për një kërcim të shpejtë në shpejtësinë 5.
- E **SPEED SELECTOR**
Rritni ose zvogëloni shpejtësinë duke shtypur butonat e shigjetave lart dhe poshtë.



DUKE PËRDORUR PANELIN E KONTROLLIT TË BLENDERIT TË DORËS

- A **FUQIA**
Shtypni dhe **mbani vazhdimisht** për të trazuar. Pajisja nuk do të përzihet nëse nuk shtypet butoni i energjisë.
- B **TURBO**
Ndërsa mban vazhdimisht trazimin, shtypni dhe mbani **butonin TURBO** për t'u rritur në shpejtësi të lartë. Në mënyrë të paracaktuar, pajisja do të fillojë me shpejtësi të ulët.



DUKE PËRDORUR PANELIN E KONTROLLIT TË HELIKOPTERËVE

- A **FUQIA**
Shtypni dhe **mbani vazhdimisht** për procesin. Përdorni shtypje të shkurtra për impulse të shkurtra dhe shtypje të gjata për impulse të gjata.
- B **Butoni TURBO** është **çaktivizuar** kur përdor kyçjen e helikopterit.



MIKSER DORE

(Shtojcat ndryshojnë nga modeli)

E RËNDËSISHME:

- **Rishiko të gjitha paralajmërimet para se të procedosh**
- **Aksori i përzierjes së duarve nuk është lavatriçe për larjen e pjatlarësve.**


1 Instaloni një mikser dore në bazën e fuqisë duke rreshtuar shigjetën e bazës së fuqisë me shigjetën në bashkëngjithjen e mikserit. Pastaj, shtypni poshtë në bazën e bashkëngjithjes për ta kyçur në vend.



2 Bashkëngjithni dy rrahësit ose fshikulloni duke përdorur slotet shtesë në kokën e mikserit. Futni një grusht me jakë në vrimë me diagramin që tregon qaforen. Kamzhiku mund të futet në çdo slot. Ju do të dëgjoni një klikim të vogël kur të kyçet në vend.

3 Plug në pajisje dhe të kthehet atë në. Pajisja do të fillojë përzierjen e shpejtësisë 1. Përdorni përzgjedhësin e shpejtësisë për të rritur ose ulur shpejtësinë.


Shpejtësia 1 dhe 2	Përdorni shpejtësinë 1-2 kur kombinoni përbërësit e thatë, si mielli, në përbërës të lëngshëm.
Shpejtësia 3 dhe 4	Përdorni 3-4 shpejtësi kur bëni brumin e biskotave, brumin, bukën e shpejtë, ngrirjen dhe shumicën e recetave të tjera.
Shpejtësia 5	Përdorni shpejtësinë 5 për krem të fshikulluar, mousse ose të bardhë vezësh.
SHËNIM: Filloni me shpejtësinë 1 dhe pastaj ngadalë rriteni për të parandaluar spërkatjen e përbërësve.	



4 Shtypni për të fikur pajisjen. Për të hequr përzierjet ose pajisjet e tjera, shtypni butonin e eject. Sigurohuni që pishtari ose pajisjet e tjera të vijnë në një ndalesë të plotë para se të shtypni butonin e eject.

E Për të hequr bazën e energjisë nga mikseri i dorës, së pari fikni njësinë. Shtypni dhe mbani butonat e lëshimit në të dy anët e bazës së fuqisë për të hequr bashkëngjithjen e mikserit.

F Shih seksionin e Kujdesit dhe Mirëmbajtjes për udhëzimet e pastrimit dhe magazinimit.





BLENDER DORE BASHKANGJITUR NË KUVEND

(Shtojcat ndryshojnë nga modeli)

E RËNDËSISHME: Rishiko të gjitha paralajmërimet para se të procedosh

- 1 Instaloni një përzjerje dore të lidhur në bazën e fuqisë duke rreshtuar shigjetën në bazën e fuqisë me shigjetën në bashkangjiten e blenderit të dorës. Pastaj, shtypni bazën e bashkëngjites për t'u kyçur në vend. Plug në pajisje.





- 2 Para se të përzihen, sigurohuni që të përdorni një enë mjaft të madhe për të zhytur plotësisht kokën e blenderit në përbërës. Pasi të zhytet, duhet të ketë hapësirë të mjaftueshme në tenxhere për të shmangur ujitjen dhe spërkatjen. Këshillohet një enë gatimi *, një enë e madhe matëse ose një shtambë mikse (që nuk është në dispozicion në të gjitha modelet).

* **SHËNIM: Mos** e trazoni në enë kuzhine jo-ngjitëse.

SHËNIM: Kur trazoni në një enë gatimi në një pjatë, hiqeni tenxheren nga elementi i ngrohjes ose sigurohuni që elementi i ngrohjes të fiket para se të trazohet.

- 3 Zhytni vrimat në kokën e përzjerjes në përbërësit. Shtypni dhe **mbani** dorezën e energjisë ndërsa përdorni një lëvizje lart-poshtë për t'u përzier, duke u siguruar që të ndalojë përzjerjen sa herë që koka e blenderit nuk është më e zhytur. Ndërsa vazhdimisht mbahet për t'u përzier, shtypni dhe **mbani butonin TURBO** për t'u rritur në shpejtësi të lartë.

LOW	Përdoreni për të përzier lëngje, si majonezë ose salcë, ose supa dhe salca me përbërës të butë, si salca e domates.
TURBO	Përdorni për përbërës më të fortë, si kungulli ose për pure të lëmuara, si hummusi.



- D Për të hequr bazën e energjisë nga bashkangjitja e përzjerjes së duarve, së pari fikni njësinë. Shtypni dhe mbani butonat e lëshimit në të dy anët e bazës së fuqisë për të hequr lidhjen e përzjerjes së dorës.

- E Shih seksionin e Kujdesit dhe Mirëmbajtjes për udhëzimet e pastrimit dhe magazinimit.

DUKE PËRDORUR NJË HELIKOPTER 700ML

(nuk përfshihet në të gjitha modelet)



E RËNDËSISHME:

- Rishiko të gjitha paralajmërimet para se të procedosh.
- Kapaku i përpunimit nuk është i sigurt për larjen e pjatallarëve.

SHËNIM:


- **MOS** shtoni përbërësit para se të përfundoni instalimin e montimit të tehut.
- **MOS** e përdorni helikopterin vazhdimisht për më shumë se 15 sekonda njëherësh.
- **MOS** e mbushni linjën MAX FILL.

- A Vendoseni kupën e prerësit në një sipërfaqe të pastër, të thatë dhe të sheshtë, si një tavolinë pune ose një tavolinë.
- B Me kujdes, kapeni tehun në majën e trungut dhe vendoseni në ingranazhet e propulsionit në salcën e helikopterit.
- C Shtoni përbërësit në tasin e helikopterit dhe pastaj vendosni kapakun e përpunimit në mënyrë që të ulet në vend. Sigurohuni që kapaku të jetë plotësisht në vend para përdorimit; Nuk do të ketë klikim.



- D Lidhni një bazë fuqie duke rreshtuar shigjetën e bazës së fuqisë me shigjetën në kapakun e përpunimit, dhe pastaj shtypni bazën e fuqisë në kapak për ta kyçur atë në vend. Lidhu me pajisjen.
- E Shtypni dhe **mbani** butonin për ta përpunuar atë. Përdorni shtypje të shkurtra për impulse të shkurtra dhe shtypje të gjata për impulse të gjata. **Butoni TURBO** është **çaktivizuar** kur përdor kyçjen e helikopterit.

- F Kur të keni mbaruar, fikni pajisjen. Hiqni bazën e energjisë nga kyçja e helikopterit duke shtypur dhe mbajtur butonat e lëshimit në të dy anët e fuqisë dhe bazën ngritëse.
- G Hiqe kapakun duke e ngritur. Gjithmonë hiqeni tehun para se t'i zbrazni përbërësit nga kontejneri duke kapur me kujdes majën e trungut dhe duke e nxjerrë nga kontejneri.
- H **MOS** e ruaj përmbytjen e përzier me mbulesën e tehut të ngjitur në dorezë. Përdor vetëm kapakun për magazinim.
- I Shih seksionin e Kujdesit dhe Mirëmbajtjes për udhëzimet e pastrimit dhe magazinimit.



KUJDESI DHE MIRËMBAJTJA

! **KUJDES:** Kur laheni, merreni tehun me kujdes, pasi tehet janë të mprehta. Kontakti me skajet e tehut mund të rezultojë në prerje.

PASTRIMI

• Larja e duarve

Lani një përzierje duarsh, grushte, grepa brumi, pjatë prerëse, kapak magazinimi dhe teh në ujë të nxehtë sapun. Përdorni enët e larjes së pjatolarësve me dorezë për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me Tehet e kycjes së blenderit të dorës dhe tehut prerës. Përdorni kujdes kur përdorni tehe, pasi tehet janë të mprehta. Shpëlajeni mirë dhe ajri thahet të gjitha pjesët.

• Pjatararëse larëse pjatash

Të gjithë aksesorët, me përjashtim të bazës së energjisë, të lidhur me mikserin e duarve dhe kapakun e trajtimit të helikopterit, janë të sigurt për larjen e pjatolarësve.

• Baza motorike, mikser dore, mbulim i përpunimit të helikopterëve

Fike bazën para se të pastrosh. Fshini bazën e energjisë, lidhjen e përzierjes së duarve dhe mbulesën e dorezës së helikopterit me një leckë të pastër dhe të lagësht. Mos i zhytni këto pjesë në ujë.

• MAGAZINIMI

Për të ruajtur kabllo, mbështilleni kabllo me një kapëse plastike.

RIVENDOSJA E MOTORIT

Kjo njësi ka një sistem sigurie që parandalon dëmtimin e motorit dhe të motorit nëse e mbingarkoni pa dashje. Nëse njësia është e mbingarkuar, motori do të jetë përkoheisist i çaktivizuar. Nëse kjo ndodh, ndiqni procedurën e rivendosjes më poshtë.

A Zhblokonti pajisjen nga pika e shitjes elektrike.

B Lëreni pajisjen të ftohet për rreth 15 minuta.

C Hiqni kapakun dhe tehun e kontejnerit. Zbrazeni enën dhe sigurohuni që përbërësit të mos e bllokojnë tehun.

E RËNDËSISHME: Sigurohuni që kapaciteti maksimal të mos tejkalohet. Ky është shkaku më tipik i mbingarkesës së pajisjeve.

POROSITJA E PJESËVE TË KËMBIMIT DHE AKSESORËVE

Për të porositur pjesë dhe aksesore shtesë, vizitoni ninjakitchen.eu.



Përzierja e shtambës:

Një shtambë e madhe e projektuar në mënyrë të përkryer për një blender dore për të përzier recetat tuaja të preferuara.

UDHËZUESI PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

! **KUJDES:** Për të zvogëluar rrezikun e goditjes dhe operimit të paqëndrueshëm, fikni furnizimin me energji elektrike dhe zhblokoni pajisjen para se të zgjidhni problemet.

Njësia nuk është përfshirë.

- Sigurohuni që pajisja të jetë e lidhur në një soket pune.
- Sigurohuni që të jeni plotësisht të kyçur në furnizimin me energji elektrike. Rreshtoni shigjetën në bazën e fuqisë me shigjetën në plug-in e dëshiruar. Pastaj shtypni bazën e kyçjes për ta kyçur në vend.
- Kontrolloni se pjesa e poshtme e bazës është e pastër dhe se nuk ka lidhje të bllokimit të ushqimit kur instaloni aksesore.
- Kur përdorni helikopterin, sigurohuni që tehu të jetë i pozicionuar siç duhet dhe kapaku i përpunimit të ulet në hullitë e salcës së helikopterit.

Aksesorët e mikserit të dorës ose aksesorët e mikserit të dorës nuk mund të instalojnë kur instalohen.

- Për të instaluar pajisje për përzjerjen e duarve, përputheni me grushtin e qafës (disku i boshtit) me vrimën në mikserin e dorës me një diagram qafore. Futni një kamxhik në çdo vrimë. Mos instaloni një kamxhik me aksesore të tjerë.

Një mikser duarsh spërkat përbërësit.

- Përdorni shpejtësinë 1 kur kombinoni përbërësit e thatë dhe të lëngshëm.
- Filloni me shpejtësinë 1 dhe ngadalë rriteni për të parandaluar spërkatjen e përbërësve.

Përzjerja e duarve do të funksionojë vetëm menjëherë.

- Shtypni dhe **mbani** butonin për  t'u përzjer. Mbatja e butonit të energjisë vazhdimisht për t'u përzjer siguron që tehu funksionon vetëm kur jeni nën kontroll.

Një përzjerje dore spërkat përbërësit.

- Ne rekomandojmë të përdorni një enë gatimi*, një enë të madhe matëse qelqi, ose enë mikser të përfshirë (që nuk përfshihet në të gjitha modelet) për të përzjer përbërësit. ***SHËNIM: Mos** përzieni në tenxhere me enë enë kuzhine jo-ngjitëse.
- Kontejneri duhet të jetë i mjaft i madh që koka e blenderit të zhytet plotësisht në përbërës, së bashku me hapësirën e mjaftueshme në enë për të shmangur ujitjen dhe spërkatjen.
- Zhytni vrimat në kokën e blenderit në përbërësit. Lëvizje përzjerjen e duarve lart e poshtë përmes përbërësve për t'u përzjer, duke u siguruar që të mos përzihet më sa herë që koka e blenderit nuk zhytet.

Ushqimi ka ngecur në tehu.

- Fike pajisjen dhe zhblokoni bazën e energjisë. Përdor një spatula ose një pajisje tjetër kuzhine për të hequr ushqimin. Trajtojeni me kujdes përzjerjen e duarve dhe mos u përpuni ta hiqni ushqimin me dorë.

Helikopteri lëviz në countertop ndërsa është duke u përpunuar.

- Sigurohuni që sipërfaqja e punës dhe baza e tasit të jenë të pastra dhe të thata.
- Kapeni bazën me njërën dorë me panelin e kontrollit të drejtuar larg jush ndërsa mbani kupën e helikopterit me dorën tjetër.

Ushqimi është prerë në mënyrë të pabarabartë.

- Sigurohuni që kapaciteti maksimal i pjatës së helikopterit të mos tejkalohet.
- Pjesët e përbërësve mund të jenë shumë të mëdha. Preni ushqimin në copa 2.5 cm dhe përpunoni sasi më të vogla për grup.

Ushqimi është shumë i vogël ose shumë i ujtshëm.

- Ushqimi është tepër i përpunuar. Përdorni impulse të shkurtra ose përpunoni për një kohë më të shkurtër. Le të vijë tehu në një ndalesë të plotë midis impulseve.

Ju nuk mund të rregulloni shpejtësinë kur helikopteri është i lidhur; Butoni i poshtëm në panelin e tabelës nuk funksionon.

- Kur helikopteri është instaluar, TURBO është i çaktivizuar. Thjesht shtypni dhe mbani butonin e energjisë për të funksionuar me shpejtësi optimale.

Ju nuk mund të hiqni add-ons.

- Sigurohuni që të shtypni butonat e lëshimit në anën e bazës së fuqisë për të hequr aksesorët. Mos i tërhiqni aksesorët nga baza e energjisë pa përdorur butonat e lëshimit.
- Për të hequr aksesorët e mikserit të dorës, shtypni butonin e eject në krye të panelit të kontrollit të mikserit të dorës.

Njësia ndaloj përzjerjen ose përzjerjen.

- Mos e përdor pajisjen për më shumë se 10 minuta vazhdimisht. Hiqe pajisjen nga pika e energjisë dhe lëre të ftohet për 5 minuta.

Paneli i kontrollit të përzjerjes së duarve dridhet.

- Pajisja mund të mbixehet ose diçka e ngecur në aksesore. Zhblokoni pajisjen nga pika e shitjes elektrike dhe lejojeni të ftohet për 15 minuta. Hiqni mikserat ose aksesorët e tjerë dhe sigurohuni që përbërësit të mos ngecin në aksesore. Nëse dalja është shumë e trashë dhe përbërësit nuk përpunohen siç duhet, shtoni më shumë lëng.

REGJISTRIMI I PRODUKTIT

DY (2) GARANCI E KUFIZUAR VJETORE

Kur blini një produkt në Evropë si konsumator, përfitoni të drejta ligjore që lidhen me cilësinë e produktit ("të drejtat tuaja ligjore"). Ju mund t'i zbatoni këto të drejta ligjore kundër tregtarit tuaj. Megjithatë, në Ninja ne jemi aq të sigurt në cilësinë e produkteve tona ("Produktet") që ne ju japim një garanci dy-vjeçare të prodhuesit. Kjo garanci vlen vetëm për produktin nëse është blerë në një gjendje të re dhe të papërdorur. Këto kushte zbatohen vetëm për garancitë tona – të drejtat tuaja statutores si blerës nuk janë ndryshuar.

Vini re se garancia 2-vjeçare është në dispozicion në të gjitha vendet e BE-së.

Termat më poshtë përshkruajnë parakushtet dhe fushëveprimin e garancive tona të lëshuara nga SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Gjermani) ("ne", "tonë" ose "ne"). Ato nuk ndikojnë në të drejtat ose detyrimet tuaja ligjore si shitës me pakicë dhe kontratat tënde me ta. E njëjta gjë vlen edhe nëse e keni blerë produktin direkt nga Ninja.

Garancitë Ninja®

Pajisjet e kuzhinës janë një investim i rëndësishëm. Makina jote e re

Ajo duhet të punojë siç duhet për sa më gjatë që të jetë e mundur. Garancia që vjen me të është një konsideratë e rëndësishme – dhe ajo pasqyron se sa besim ka prodhuesi në produktin e tyre dhe cilësinë e prodhimit.

Ju mund të gjeni mbështetje online në www.ninjakitchen.eu.

Si ta regjistroj garancinë time?

Ju mund të regjistroni garancinë tuaj online brenda 28 ditëve të blerjes. Për të kursyer kohë, ju do të keni nevojë për informacionin e mëposhtëm në lidhje me makinën tuaj:

- Modeli nr.
- Numri serial (vetëm nëse është i disponueshëm)
- Data e blerjes së produktit (fatura ose shënimi i dorëzimit) Për

t'u regjistruar online, ju lutemi vizitoni www.ninjakitchen.eu

RËNDËSISHME

- Garancia mbulon produktin tuaj për 2 vjet duke filluar nga dita e blerjes.
- Ju lutem mbani konfirmimin në çdo kohë. Nëse keni nevojë të përdorni garancinë tuaj, ne do të kemi nevojë për konfirmim për të konfirmuar se informacioni që na është dhënë është i saktë. Dështimi për të prodhuar një certifikatë të vlefshme do të anulohet garancinë tuaj.

Cilat janë përfitimet e regjistrimit të garancisë sime?

Kur regjistroni garancinë tuaj, ju mund të zgjidhni të merrni buletin tonë i cili përmban këshilla, këshilla dhe konkurse. Dëgjoni lajmet më të fundit rreth teknologjisë së re Ninja dhe nisjeve. Nëse regjistroni garancinë tuaj online, do të merrni konfirmimin e menjëhershëm se keni marrë detajet tuaja.

Për detaje mbi politikën tonë të privatësisë, ju lutem vizitoni www.ninjakitchen.eu

Sa kohë janë të garantuara produktet tona?

Besimi ynë në dizajnin tonë dhe kontrollin e cilësisë do të thotë se produkti juaj është i garantuar për dy vjet.



DANSK

Illustrationer kan variere fra det faktiske produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne manual kan blive ændret uden varsel. NINJA er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.
TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor. NINJA ist ein in der Europäischen Union eingetragenes Marken von SharkNinja Operating LLC.
GEDRUCKT IN KINA

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice. NINJA is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC. TENDERCRISP and COOK & CRISP are trademarks of SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

ESPAÑOL

Las ilustraciones podrán diferir del producto real. Nos esforzamos continuamente para mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin aviso previo.

NINJA es una marca comercial registrada en la Unión Europea de SharkNinja Operating LLC.
IMPRESO EN KINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Le illustrazioni potrebbero differire dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente al fine di migliorare i nostri prodotti; Pertanto, le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso. NINJA è un marchio registrato di SharkNinja Operating LLC nell'Unione europea.
STAMPATO NE KINE

NEDERLANDS

Afbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. NINJA is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.
GUEDRUK NE KINE

NORSK

Bilder kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber kontinuerlig å forbedre produktene våre; Derfor kan spesifikasjonene heri bli endret uten videre varsel. NINJA er et registrert varemerke i Den europeiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC.
TRICKET & KINEMA

PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, Assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. NINJA é uma marca da SharkNinja Operating LLC registrada na União Europeia.
IMPRESSO NA CHINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaiselta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annettut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. NINJA on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.
PAINETTU KIINASA

SVENSKA

Det som visas på bilderna kan skilja sig från den faktiska produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande. NINJA är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen för SharkNinja Operating LLC.
TRYCKT I KINA

ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANÇIONI

Податоци за крајниот корисник/ Тë dhënat e përdoruesit fundor:

Име и презиме (име на фирма)/Emri dhe mbiemri (emri i kompanisë) _____

Адреса/ Adresë: _____

Потпис на корисникот/Нënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к./Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирма): _____

Адреса/ Adresë _____

Потпис на корисникот/Нënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к./Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____



Задолжително запознајте се со гарантните услови на следните страни од овој документ/Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në faqet vijuese të këtij dokumenti

Уредите се тестирали и атестирали согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-фреквенциски пречки/Pajisjet janë testuar dhe certifikuar në përputhje me rregulloret për certifikimin e produkteve që shkaktojnë interferenca në radiofrekuencë

Спецификација на испорачаните производи/Specifikimi i produkteve të dorëzuara

Сервисен Купон бр 1 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купон и Сервисит Nr.2 (Купонот plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бп/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Service:

Сервисен Купон бр 2 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купон и Сервисит Nr.2 (Купонот plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бп/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Service:

Сервисен Купон бр (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купон и Сервисит Nr.2 (Купонот plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бп/Nr.ser:	Дата на Прием/Data:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање: Data e servisimit:
		Дата на испорака: Data e dorëzimit:
		Сервисер/Service:

Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство со кои се регулира продажбата на производите и правата не се загрозени со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

Гарантнa изјава на продавачот

-Гарантирот рок за производот е наведен на страна 4 од гарантиот лист.

Продавачот гарантира дека производот исправно ќе функционира во склад со наведените технички податоци и особини, ако купувачот стриктно се придржува кон упатството за ракување со уредот.

-Продавачот гарантира дека во текот на целиот гарантен рок обезбедува:отстранување на евентуални дефекти, технички недостатоци и оригинални резервни делови, на шаш трошок, доплату до неискраеност на производот е настаната на начин предвиден во упатствата за користење на производот.

-Не гарантира и не оспорува одговорност за софтвер (Оперативен систем, дополнително инсталирани програми и податоци кои се на Купувачот)

-Со добивање на овој гарантен лист, се смета дека крајниот купувач е запознат и согласен со се што пишува во него

-За сите спорови врзани за оваа гаранција надлежен ќе биде судот во Скопје

-Дополну поправката на рекламизираниот уред трае подолго од 15 (петнаесет) работни денови, гаранцијата се продолжува за онолку денови колку што траела поправката на уредот.Продолжувањето на гарантирот рок се упишува во гарантиот лист од страна на сервисерот.

-Рекламациите се примаат исклучиво сервисните објекти на Продавачот или договорните сервисни простори од страна на овластените лица.Адресите се наведени на страна 1 од оваа гаранција.

-Продавачот се обврзува дека во случај на рекламација на функционалноста на уредот во текот на гарантиот период:да го поправи, замени со друг уред кој може да биде нов или еквивалентен на нов или со уред кој има слични карактеристики или со уред предвиден од страна на Продавачот, на сопствен трошок.

-Дополну не можеме да го отстраниме дефектот или не бидеме во можност да го замениме уредот во рок од 30денови од датумот на приемот на уредот на сервис, а купувачот ќе му биде одобрен износ во висина на цената на производот на денот на враќањето на финансиските средства.

-Замеените делови, во гарантиот период, преоѓаат во сервис на ЦТ Компјутерс, сопственост на Продавачот.

-Во технолошкиот век на траење на производот 3 години кој трае после истекот на гарантиот период, не обезбедиме сервисни услуги и резервни делови

-Услугите на терен и/или одржување, кои не се вклучени во цената на производот, се решават спрема взаемноот ценовник.

-Гаранцијата на LCD панелите (за TFT мониторите и преносните компјутери) е во согласност со тековната полититна на точни на дефект дадена од производителот и не се применува надвор д таквите норми.

Обврски на купувачот

Купувачот е должен:

1.да при приземање на уредот вочи негова некомплетност или физичка оштетеност, бидејќи дополнителни рекламации од тој тип нема да важат.

2.задоолжително да се придржува на упатството за употреба на уредот

3.да обезбеди амбиентални услови кои се наведени во документацијата на уредот и да обезбеди уредот да биде заштитен од каков и да е тип на зрачење

4.да обезбеди стабилен извор на електрично напојување

5.пред првата употреба да се запознае со условите за работа на уредот, условите на оваа гаранција како и со техничката документација

6.во случај на рекламација на уредот задоолжително да приложи фискална сметка (фактура)и оригинален заверен гаранциски лист. Сите наведени моараат да бидат уреднопополнети и заверени.

7.Дополну не сме во можност да го поправиме уредот или замениме со нов, еквивалентно на нов или со производ предвиден од страна на произвoдителот, се доставува комплетната оригинална амбалажа и ќе се одбие од износот наменет за рефундирање на корисникот: Во случај на замена на уредот, ќе се задржат компонентите што фалат од комплетот на новиот уред.

Гаранцијата не важи поради:

-неадекватна инсталација или нестручно користење или неадекватно одржување

-механичко, хемиско или било какво друго оштетување во транспорт, при распакување или користење на уредот

-варијација во напонот на електричната мрежа, удари од гром и пропратни појави

-виша сила или елементарни непогоди

-користење на софтвер, медиум за репродукција(било оптички или магнетни), уреди за поврзување, други приклучни уреди, делови или потрошен материјал кој не се производ или авторизирани од страна на производителот

-не авторизирани преправки и поправки и последици настанати од тоа

-надворешно влијание:лага, вода, топло, вибрација, прашина, екстремни услови а наворешната средина и сл.

-за делови кои при употреба се трошат:тонери, кетрици, глава на инк-џет принтери, валациза повлекување, механизми за транспорт на хартија

-за делови кои при употреба се трошат: гуми на врата подложни на механички оштетувања,ножеви,лерии и сл.

Губење на гаранција

-Дополну утврдиме дека (Сервис на Контроле Дистрибуција ДООЕЛ) дека на рекламизаните уреди е вршено неовластена сервисна интервенција

-нестручно и несвоеово користење на производот

-не придржување на условите дефинирани во поглавјето обврски на купувачот, точки:2,3,4,5 и 6,

Декларата e гаранцисè sè shìtësit

- Periudha e garancisë për produktin është e specifikuar në faqen 4 të kartës së garancisë.

Shitësi garanton që produkti do të funksionojë në mënyrë korrekte në përputhje me të dhënat teknike dhe vetitë e specifikuara, nëse blerësi respekton rreptësisht udhëzimet për funksionimin e pajisjes.

Shitësi garanton se gjatë gjithë periudhës së garancisë siguron: heqjen e defekteve të mundshme, të mangësive teknike dhe pjesëve rezervë origjinale, me shpenzimet tona, nëse defekti i produktit është shkakuar në mënyrën e parashikuar në udhëzimet për përdorimin e produktit.

-Nuk garanton dhe nuk mban përgjegjësi për softuerin (Sistemi operativ, programet e instaluara shtesë dhe të dhënat që i përkatën blerësit)

- Me marrjen e kësaj karte garancie, konsiderohet se blerësi përfundimtar është i njohur dhe pajtohet me gjithçka që shkruhet në të.

- Për të gjitha kontestet lidhur me këtë garanci do të jetë kompetente gjykata në Shkup

- Nëse riparimi i pajisjes së reklamuar zgjat më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune, garancia zgjatet për aq ditë sa ka zgjatur riparimi i pajisjes.Zgjatja e periudhës së garancisë shënohet në fletën e garancisë nga tekniku i shërbimit .

- Ankesat pranohen ekskluzivisht në ambientet e shërbimit të shitësit ose në ambientet e shërbimit të dakorduara nga personat e autorizuar. Adresat janë të listuara në faqen 1 të kësaj garancie.

- Shitësi merr përsipër që në rast anekse për funksionalitetin e pajisjes gjatë periudhës së garancisë: ta riparojë atë, ta zëvendësojë me një pajisje tjetër që mund të jetë e re ose ekuivalente me një të re ose me një pajisje që ka karakteristika të ngjashme ose me një pajisje të siguruar nga prodhuesi, me shpenzimet e tij.

- Nëse nuk mund ta rregullojmë defektin ose nuk jemi në gjendje ta zëvendësojmë pajisjen brenda 30 ditëve nga data e marrjes së pajisjes për shërbim, dhe blerësit do t'i jepet një shumë e barabartë me çmimin e produktit në ditën e rimbursimit.

- Fijësit e ndërmuara, gjatë periudhës së garancisë, kalojnë në shërbimin e CT Computers, në pronësi të Shitësit.

Gjatë jetës teknologjike të produktit për 3 vjet, e cila zgjat pas skadimit të periudhës së garancisë, ne do të ofrojmë shërbime shërbimi dhe pjesë këmbimi

- Shërbimet në terren dhe/ose të mirëmbajtjes, të cilat nuk përfshihen në çmimin e produktit, shihen sipas listës së çmimeve të vlefshme.

- Garancia e panelit LCD (për monitorët TFT dhe kompjuterët notebook) është në përputhje me politiken aktuale të pikës së dështimit të ofruar nga prodhuesi dhe nuk zbatohet jashtë normave të tilla.

Detymimet e blerësit

- Blerësi është i detyruar të:
1. në momentin e marrjes së pajisjes, vërteti mosplotësimin e saj ose dëmtimin fizik, sepse ankesat shtesë të atij lloji nuk do të jenë të vlefshme.
 2. është e detyrueshme respektimi i udhëzimeve për përdorimin e pajisjes
 3. të sigurojë kushtet mjedisore që janë të përcaktuara në dokumentacionin e pajisjes dhe të sigurojë që pajisja të jetë e mbrojtur nga çdo lloj rrezatimi
 4. për të siguruar një burim të qëndrueshëm të energjisë elektrike
 5. Përpara përdorimit të parë, njihuni me kushtet e funksionimit të pajisjes, kushtet e kësaj garancie si dhe me dokumentacionin teknik.
 6. Në rast pretendimi për pajisjen, është e detyrueshme të dorëzoni një llogari fiskale (faturë) dhe një kartë garancie origjinale të certifikuar. Të gjitha të listuara duhet të plotësohen dhe certifikohen siç duhet
 7. Nëse nuk jemi në gjendje të riparojmë pajisjen ose ta zëvendësojmë atë me një të re, ekuivalente me një të re ose me një produkt të ofruar nga prodhuesi, paketi i plotë origjinal do të dorëzohet dhe do të zbritet nga shumë e destinuar për rimbursim përdorues. Në rastin e zëvendësimit të pajisjes, komponentët që mungojnë nga kompleti i r i pajisjes do të mbahen

Garancija nuk është e vlefshme për shkak të:

- instalim joadekuat ose përdorim jo profesional ose mirëmbajtje joadekuate
- dëmtime mekanike, kimike ose ndonjë dëm tjetër gjatë transportit, gjatë shpaktimit ose përdorimit të pajisjes
- ndryshimi i tensionit të rrjetit elektrik, rrufeja dhe dukuritë shoqërore.
- Forca madhore ose fatkeqësi natyrore
- përdorimi i softuerit, medive të luajtjes (qoftë optike ose magnetike), pajisjeve lidhëse, pajisjeve të tjera lidhëse, pjesëve ose materialeve harkhuese që nuk janë produkt ose të autorizuar nga prodhuesi
- modifikimet dhe riparimet e paautorizuara dhe pasojat që rrjedhin prej tyre
- ndikimi i jashtëm: lagështia, uji, nxehtësia, dridhjet, pluhuri, kushtet ekstreme dhe mjedisi i jashtëm, etj.
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: tonerët, fshëkët, kokën e printerit me bojë, tërheqës me rul, mekanizmat e transportit të letërës
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: gomat e dyerve që i nënshtrohen dëmtimeve mekanike, thika, pendët, etj.

Humbja e garancisë

- Nëse konstatohet se (Komtredj Distribucija DOOEL Service) është kryer ndërhyrje e paautorizuar e shërbimit në pajisjet e reklamuar.
- përdorimi jo profesional dhe i pakudhëshëm i produktit
- mosrespektimi i kushteve të përcaktuara në kapitullin e detyrimeve të blerësit, pikat: 2, 3, 4, 5 dhe 6,

Спецификација на испорачаните производи/ Спецификimi i produkteve të dorëzuara

Производ:

Сериски број:

Во случај корисникот на уредот да користи не оригинален или поправан полнач за полнење на истот, не се признава гаранцијата на целиот уред / Në rast se përdoruesi i pajisjes përdor një karikues jo original ose të riparuar për ta ngarkuar atë, garancia e të gjithë pajisjes nuk njihet.

- *Гаранција на Тесла ТВ 36 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Tesla TV, 36 muaj
- *Гаранција на Тошиба ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Toshiba TV, 24 muaj
- *Гаранција на ТЦЛ ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për TCL TV, 24 muaj
- *Гаранција на батерија за Лаптоп АСЕР-12 месеци/ Garancia e baterisë për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на адаптер за Лаптоп АСЕР-12 месеци/ Garancia e përshtatës për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на Тесла фриџидери, шопери, машини за перचे, машини за сусheње, машини за садови и вградин апарати 60 месеци/ Garanci për frigoriferët Tesla, soba, lavatrice, tharëse, pjatalarëse dhe pajisje të integruara 60 muaj
- *Гаранција на Тесла аспиратори 24 месеци/ Garanci për aspiratorët TESLA për 24 muaj
- *Гаранција на Тесла микробранови печки и мали куќин апарати 12 месеци/ Garanci për furrat me mikrovalë Tesla dhe pajisjet e vogla shtëpiake për 12 muaj
- *Гаранција на Xiaomi монитори за температура и влажност 3 месеци / Garanci për monitorët Xiaomi për 3 muaj
- *Гаранција на Xiaomi мауси 6 месеци/ Garancia e mausit Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi PowerBank 6 месеци / Garanci për PowerBank Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi слушалки 6 месеци / Garanci për kufje Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi диспензери 6 месеци / Garanci për dispenzuesve Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi звучница 6 месеци / Garanci për folletë Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi адаптер 6 месеци / Garanci për përshtatës Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi батерија за снупер 6 месеци/ Garancia e bateri skuteri Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi снупер, дутер, брич, алат, фен за коса, правосмукалка, TV Box, четка за заби, проектор, Humidifier, најинк, сензор, вага, Mi Camera, точак, прочитувач на воздух, часовник, телефон, Mi bands и греали 12 месеци / Garanci për skuterin Xiaomi, ruter, brisk, Mjetet, fën për flokë, fshesë me korrent, TV Box, furçë dhëmbësh, projektorë, Humidifier, kazanrë, sensorë, monitoruesit, peshore, Mi Camera, toçak, pasturves ajri, shikimi dhe ngrohje për 12 muaj.
- *Гаранција на Xiaomi Mi Bands и телефони 24 месеци / Garanci për Xiaomi Mi Bands dhe telefon 24 muaj
- *Гаранција на Segway тропинети 24 месеци/ Garanci për skuterët Segway 24 muaj
- *Гаранција на SharkNinja производи 24 месеци/ Garancia e produkteve Shark për 24 muaj

Гаранција за ACER/PackardBell Преносен Компјутер/ Garancia e laptopit ACER/PackardBell	Физичко лице 24 месеци/ Personi fizik 24 muaj	Правно лице 12 месеци/ Person juridik 12 muaj
--	---	---

